

**АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО  
ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ**

**ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2021 ГОДИНА  
со извештај на независниот ревизор**

Скопје, 2022 година



## СОДРЖИНА

### Извештај на независниот ревизор

1. Вовед	3
2. Биланс на приходи и расходи	4
3. Биланс на состојба	5
4. Белешки кон финансиските извештаи	6
5. Проценување на позициите од билансот на состојба	19

### Додатоци

#### Додаток 1- Годишна сметка

#### Додаток 2- Годишен извештај за работа



## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

### До Раководството на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано Пензиско осигурување МАПАС Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување МАПАС Скопје што ги вклучуваат билансот на приходи и расходи за деловната 2021 година, билансот на состојба на 31 декември 2021 година, како и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

#### *Одговорност на раководството за финансискиите извештаи*

Раководството на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување МАПАС Скопје е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Законот за сметководство за непрофитни организации, и за интерна контрола што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

#### *Одговорност на ревизорите*

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија, што се прифатени и објавени во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

### *Мислење*

Според наше мислење, финансиските извештаи објективно ја презентираат, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување МАПАС Скопје, заклучно со 31 декември 2021 година, како и неговата финансиска успешност за годината што заврши тогаш во согласност со законските прописи во Република Северна Македонија што го регулираат работењето на непрофитните организации.

### **Извештај за други правни и регулативни барања**


Раководството на Друштвото, исто така, е одговорно за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината што заврши на 31 декември 2021 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Финансиските информации во годишниот извештај за работа се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување МАПАС за годината што заврши на 31 декември 2021 година.

Скопје, 25 мај 2022 година

Овластен ревизор

Борислав Атанасовски



Расел Бедфорд Атанасовски  
Доо Скопје

Управител

Борислав Атанасовски



# ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2021 ГОДИНА

## 1. Вовед

Во овој документ се содржани финансиските извештаи на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (во натамошниот текст Агенцијата), кои се состојат од билансот на состојба на 31 декември 2021 година и билансот на приходите и расходите за 2021 година, како и белешките кон финансиските извештаи согласно сметководствените принципи и стандарди. Со измените на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, во 2011 година Агенцијата се стекна со финансиска независност и сметководството го води согласно Законот за сметководство за непрофитни организации, Правилникот за сметководство за непрофитни организации и прифатените сметководствени принципи и стандарди, со цел точно, вистинито, сигурно, сеопфатно, благовремено, ажурно и поединечно искажување на билансните позиции, со состојба на средствата, обврските, изворите на средства, приходите и расходите и резултатите од работењето.

### *Одговорност на раководството за финансиските извештаи*

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со Законот за сметководство за непрофитни организации. Оваа одговорност вклучува: креирање, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка, избирање и примена на сметководствени политики, како и правење сметководствени процени кои што се разумни во дадените околности.

### *Одговорност на сметководителот*

Одговорноста на сметководителот бара почитување на етичките барања, како и планирање и извршување на сметководството на начин кој ќе овозможи да се добие разумно уверување дека финансиските извештаи немаат материјално погрешно прикажување. Сметководственото евидентирање, исто така, вклучува и оценка за соодветноста на користените сметководствени политики и прописи и на разумноста на сметководствените процени направени во текот на годината, како и оценка на вкупното презентирање на финансиските извештаи.



2. Биланс на приходи и расходи  
од 01 јануари до 31 декември 2021 година

Во 2021 година приходите и расходите на Агенцијата се како што следат:

	Белешка <sup>1</sup>	(во денари)	
		2021	2020
Приходи во 2021 година	4.3.0	85.492.510	81.264.162
Приходи од надоместоци	4.3.0а	84.656.921	80.417.969
Приходи од камати	4.3.0б	615.589	846.193
Приходи од продажба на возило	4.3.0в	220.000	0

		(во денари)	
Расходи во 2021 година	4.3.1	57.075.267	48.771.492
Потрошени материјали	4.3.2	384.064	326.453
Потрошена енергија (комуналии)	4.3.3	1.126.313	814.413
Други услуги	4.3.4	6.060.849	5.606.923
Превозни – транспортни услуги	4.3.5	93.466	14.736
Издатоци за информирање на јавноста и репрезентација	4.3.6	5.531.493	4.942.991
Наемнини	4.3.7	800.361	815.957
Други материјални расходи	4.3.8	304.279	321.619
Провизија за платен промет	4.3.9	57.775	60.842
Премии за осигурување на лица	4.3.10	105.059	37.448
Дневници за службени патувања и патни трошоци	4.3.11	1.137	161.860
Надоместоци за трошоци на работници и граѓани	4.3.12	74.400	0
Членарини	4.3.13	437.596	435.081
Интелектуални и други услуги	4.3.14	3.902.264	2.557.283
Останати други расходи	4.3.15	148.587	79.473
Средства за градежни објекти	4.3.16	1.081.140	18.290
Средства за опрема	4.3.17	1.370.943	1.301.731
Други капитални средства	4.3.18	7.227.759	5.230.817
Основни плати и надоместоци	4.3.19а	20.274.562	18.640.836
Придонеси од плати	4.3.19б	7.870.068	7.235.009
Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот	4.3.20	297.552	169.730
	Белешка <sup>2</sup>	2021	2020
Добивка пред оданочување		28.417.243	32.492.670
Данок на добивка	5.1.10	0	0
Добивка по оданочување	5.1.11	28.417.243	32.492.670

<sup>1</sup> Броевите дадени во белешки се референца за објаснувањата презентирани во точката 4

<sup>2</sup> Броевите дадени во белешки се референца за објаснувањата презентирани во точката 5



3. Биланс на состојба на 31 декември 2021 година  
 Заклучно со 31.12.2021 година средствата, обврските и капиталот на  
 Агенцијата се како што следат:

( во денари )

	Белешка <sup>3</sup>	2021	2020
<b>СРЕДСТВА</b>		193.709.854	168.276.757
Парични средства на сметка	5.1.0	63.483.725	7.913.976
Постојани средства	5.1.1	134.629.530	124.512.673
Амортизација	5.1.2	(104.976.478)	(96.578.028)
Побарување од останати надоместоци	5.1.3a	20.335.790	48.646.820
Побарување од претплатени даноци	5.1.3b	98.043	98.043
Краткорочни депозити	5.1.4	70.000.000	35.000.000
Активни временски разграничувања	5.1.5	10.139.244	48.683.273
<b>ОБВРСКИ И ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА</b>		193.709.854	168.276.757
Извори на средства		29.653.052	27.934.645
Деловен фонд	5.1.6a	29.532.804	27.814.397
Останат фонд	5.1.6b	120.248	120.248
Вкупно обврски		164.056.802	140.342.112
Обврски кон добавувачи	5.1.7	596.950	77.266
Обврски кон државата	5.1.8	61.872	61.872
Пасивни временски разграничувања	5.1.9	583.740	5.805.977
Добивка по оданочување	5.1.11	162.814.240	134.396.997

Белешките се интегрален дел кон овие финансиски извештаи.

<sup>3</sup> Броевите дадени во белешки се референца за објаснувањата презентирани во точката 5



#### 4. Белешки кон финансиските извештаи

##### а. Основни активности

Агенцијата е основана во јули 2002 година, од страна на Владата на Република Македонија. Агенцијата е основана заради вршење супервизија на работењето на пензиските друштва и на пензиските фондови, а со крајна цел да ги заштити интересите на членовите на пензиските фондови (осигурениците). Со Агенцијата денес раководи Совет на експерти кој ги донесува финансиските извештаи. Агенцијата има својство на правно лице и за својата работа одговара пред Собранието на Република Северна Македонија. Таа врши супервизија на работењето на пензиските друштва, пензиските фондови и на чуварите на имот, како и на пивните финансиски извештаи во согласност со важечките закони и регулативи. Покрај финансиските извештаи, Агенцијата подготвува и годишен извештај за своето работење кој го поднесува до Собранието на Република Северна Македонија, а изготвува и објавува годишен извештај за состојбите во капитално финансирано пензиско осигурување.

##### б. Основа за презентирање на финансиски извештаи

Презентираните финансиски извештаи се подготвени согласно стандардите на постојните закони односно согласно Законот за сметководство на непрофитни организации.

##### в. Признавање на приходите и расходите за 2021 година

Признавањето на приходите и расходите на непрофитните организации се спроведува според сметководствено начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции. Модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции значи приходите, односно расходите да се признаат во пресметковниот период во кој што настанале, според критериумот на мерливост и расположливост.





Во продолжение се детално образложени содржинските елементи на одделните позиции во финансиските извештаи на Агенцијата.

#### 4.3.0 Приходи

85.492.510 денари

Приходите се мерливи кога можат да се искажат вредносно. Приходите се расположливи кога се остварени во пресметковниот период или во рок до 30 дена по истекот на пресметковниот период под услов приходите да се однесуваат на пресметковниот период и служат за покритие на обврските од тој пресметковен период.

Агенцијата е одговорна за наплата на приходите кои ги остварува од вршење на работите од својата надлежност. Согласно член 56 став (3) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување (во натамошниот текст: “Законот“) работењето на Агенцијата се финансира од надоместоците кои ги наплатува од пензиските друштва. Согласно Законот, висината на тие надоместоци ја утврдува Советот на експерти на Агенцијата, на која согласност дава Собранието на Република Северна Македонија. Агенцијата остварува и приходи од камата врз основа на отворен депозит по видување за средствата депонирани на трансакциската сметка и приходи од камата по орочен депозит во деловна банка. Орочените депозити се средства кои го претставуваат резервниот фонд на Агенцијата.

Во 2021 година Агенцијата оствари и приходи од продажба на моторното возило Опел Астра во сопственост на Агенцијата.

Во продолжение е даден подетален преглед на неданочните приходи согласно билансните ставки.

#### 4.3.0-а Приходи од надоместоци

Приходите од надоместоците кои Агенцијата ги оствари во 2021 година се како што следува:

(во денари)

	КБ Прво друштво	Сава пензиско друштво	Триглав пензиско друштво	ВКУПНО
Приходи врз основа на надоместок (0,8%)	40.271.949	37.121.659	3.323.777	80.717.385
Приходи врз основа на други надоместоци	1.329.012	1.306.212	1.304.312	3.939.536
Вкупно приходи од надоместоци	41.600.961	38.427.871	4.628.089	84.656.921

Како што е претставено во табеларниот приказ, врз основа на „Приходи од надоместоци“ во 2021 година беа остварени вкупно 84.656.921 денари.



Тие приходи се остварени врз две основи:

а) месечен надоместок кој Агенцијата го наплаќа од друштвата, како процент од вкупните придонеси уплатени во претходниот месец во пензиските фондови со кои управуваат тие друштва и кој за 2021 година изнесуваше 0,8%. Надоместокот е утврден со *Одлука за висината на месечниот надомест за 2021 година што Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување го наплатува од пензиските друштва*, бр. 02-764/7 од 06.10.2020 година ("Службен весник на РСМ" бр. 58/2021);

б) приходи од други надоместоци кои ги наплаќа Агенцијата од пензиските друштва, а се наменети за покривање на тековни расходи за организирање на испити за агентите и водење на регистрот на агенти, спроведување на постапка за давање согласност на договори склучени меѓу пензиско друштво и правно лице кое врши услуги со хартии од вредност, надоместок за пристап кон информациониот систем на Агенцијата и промена на сопственичка структура или вршење статутарни измени и други ситуации кои повлекуваат ангажирање на дополнителни ресурси и расходи од страна на Агенцијата. Надоместоците се утврдени со *Одлука за утврдување на висината на надоместоците што Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување ги наплатува од пензиските друштва* ("Службен весник на РМ" бр. 36/2013, бр.51/2014, бр 54/2014 и бр.3/2022).

Во март 2019 година Агенцијата издаде лиценца за управување со задолжителен и доброволен пензиски фонд на трето пензиско друштво Триглав пензиско друштво АД Скопје кое своите активности започна да ги извршува и да прима придонеси за задолжително пензиско осигурување од април 2019 година.

Приходите на Агенцијата во 2021 година бележат пораст околу од 5% во споредба со претходната година. Главните индикатори за порастот на приходите на Агенцијата се: зголемување на бројот на членови во вториот и третиот пензиски столб, од чии уплати се наплатува 0,8% како надоместок за Агенцијата и зголемување на просечната бруто плата во Република Северна Македонија.



#### 4.3.0-6 Приходи од камата

Приходите од камати кои Агенцијата ги оствари во 2021 година беа следни:

	(во денари)		
	Халкбанк	Силк Роад банка	ВКУПНО
Приходи од камата на депозит по видување	163.615	0	163.615
Приходи од камата на орочен депозит	149.902	299.823	449.725
Вкупно приходи од камата и други приходи	313.517	299.823	613.340

Во 2021 година, Агенцијата оствари вкупни приходи од камата во износ од 613.340 денари. Приходите од камата се остварени врз две основи: - приходи од камата врз основа на отворен депозит по видување во износ од 163.615 денари и приходи од камата на орочен депозит која се пресметува и исплаќа на крајот на периодот на орочување на депозитот во износ од 449.725 денари.

#### 4.3.0-в Приходи од продажба на возило

Врз основа на член 2 точка 2 и точка 10, член 4, 46, 48, член 49 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19)) и Одлука на Владата на Република Северна Македонија, бр.44-2543/1 од 16.09.2020 година, („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 221/20), Комисијата за спроведување на постапка за продажба на движни ствари објави оглас за продажба со електронско јавно наддавање на движна ствар: патничко моторно возило - Опел Астра во сопственост на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензико осигурување со следните спецификации:

Модел на возило	Рег. бр.	Год. на производство	Број на шасија Број на мотор	Зафатнина на мотор Сила на мотор
Опел Астра	SK4598 AB	2011	W0LPD6ED3C1008 317 20RR2902	1600 cm <sup>3</sup> 85kW



Огласот беше објавен во три дневни весници како и на веб страницата e-aukcii.finance.gov.mk. Во рамките на оваа постапка, возилото беше продадено на најповолниот понудувач во вредност 220.000 денари во согласност со претходно доставен извештај од проценител.

		2021	2020
72004	Приходи за гаранција за продажба на возило	2.249	0
78000	Приходи од продажба на возило	220.000	0
Вкупно	Вонредни приходи	222.249	0

#### 4.3.1 Расходи во 2021

57.075.267 денари

Расходите на непрофитните организации во смисла на член 13 став (3) од Законот за сметководство на непрофитни организации се признаваат во пресметковниот период во којшто настанале, доколку се платени во пресметковниот период (до 31 декември во тековната деловна година) или се платени во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период, под услов обврската за плаќање да настанала во тој пресметковен период.

Како расходи за 2021 година, се јавуваат следните ставки:

#### 4.3.2 Потрошени материјали

Врз основа на потрошени материјали, расходите во Агенцијата во 2021 година беа како што следи:

		(во денари)	
		2021	2020
40000	Потрошено гориво	253.432	206.791
40001	Потрошени канцелариски материјали	34.532	41.192
40002	Потрошен материјал печат.	5.032	0
40028	Останат ситен инвентар	91.068	78.470
400	Потрошени материјали	384.064	326.453

Потрошени материјали се издатоци за набавка на: гориво, канцелариски материјали, тонери и ситен инвентар. Од податоците во табеларниот преглед, може да се заклучи дека во наведените ставки за 2021 година нема значително отстапување на расходите во однос на остварените во претходната година.



#### 4.3.3 Потрошена енергија (комуналии)

Врз основа на потрошена енергија, расходите во Агенцијата за 2021 година беа како што следи:

		(во денари)	
		2021	2020
40102	Електрична енергија	737.654	468.301
40103	Комунални услуги	25.102	22.820
40104	Комуналии-топлинска енергија	363.557	323.292
401	Потрошена енергија (комуналии)	1.126.313	814.413

Расходите за потрошена енергија (комуналии) се однесуваат за: електрична енергија, топлинска енергија и комунален отпад. Од податоците во табеларниот преглед, може да се заклучи дека во наведените ставки за 2021 година нема значително отстапување во однос на остварените расходи од претходната година, освен во ставката Електрична енергија каде се бележи зголемување на расходите заради пораст на цените на електричната енергија.

#### 4.3.4 Други услуги

Врз основа на други услуги, расходите во Агенцијата за 2021 година беа како што следи:

		(во денари)	
		2021	2020
40301	Поштенски услуги	371.303	225.976
40303	Чистење на простории	210.452	290.984
40305	Телефон	403.490	377.890
40306	Услуги за копирање, печатење и ковертирање	116.949	184.919
40308	Надомест за паркинг простор	84.002	0
40311	Одржување на софтвер	3.427.548	3.197.883
40313	Одржување на возило	146.453	47.294
40314	Одржување на опрема	1.199.352	1.243.531
40316	Одржување (поправки) на објект	101.300	38.446
403	Други услуги	6.060.849	5.606.923

Во оваа категорија на расходи влегуваат: поштенски услуги, фиксна и мобилна телефонија, услуги за копирање, печатење и ковертирање, чистење на просториите, одржување на софтвер, одржување на опрема (ИБМ хардверска опрема, принтери и друга опрема), одржување на возила, одржување и поправки на објект и други услуги кои се користат за тековни потреби. Од прикажаните податоци во табеларниот преглед може да се заклучи дека во расходни ставки за 2021 година нема значително отстапување во однос на остварените во претходната година.



#### 4.3.5 Превозни – транспортни услуги

Врз основа на превозни транспортни услуги, расходите во Агенцијата за 2021 година беа како што следи:

		(во денари)	
		2021	2020
40400	Такси услуги	23.846	14.736
40401	Транспортни услуги	69.620	0
404	Превозни – транспортни услуги	93.466	14.736

Расходите за превозни–транспортни услуги се однесуваат за направени издатоци за такси услуги за потребите на вработените на Агенцијата како и расходи за транспортни услуги. Во ставките на оваа категорија евидентно е зголемување на расходите во однос на остварувањата од претходната година поради транспортните услуги на мебелот и опремата за време на реновирањето на просториите на Агенцијата.

#### 4.3.6 Издатоци за информирање на јавноста и репрезентација

Расходите за информирање на јавноста и репрезентација во Агенцијата за 2021 година беа како што следи:

		(во денари)	
		2021	2020
40501	Издатоци за репрезентација	368.399	302.992
40502	Издатоци за информирање на јавноста	5.163.094	4.639.999
405	Издатоци за информирање на јавноста и репрезентација	5.531.493	4.942.991

Во оваа категорија спаѓаат издатоци за репрезентација (бифе на Агенцијата и службени одбележувања на настани) како и издатоци за информирање и информативен материјал за потребите на одбележувањето на настанот за "Ден за пензиска свесност" кој се организира на меѓународно ниво, а го одбележува и Агенцијата. Во 2021 година законската можност предвиде трошоците за промоција на капитално финансирано пензиско осигурување да се зголемат со цел членовите на пензиските фондови да бидат подобро информирани за своите права. Поради тоа беше организирана информативна кампања на Агенцијата.

#### 4.3.7 Наемнини

Врз основа на наемнини, расходите во Агенцијата за 2021 година беа како што следи:

		(во денари)	
		2021	2020
40802	Наем на опрема	51.920	31.781
40803	Лизинг на возила	654.699	695.493
40890	Наем на интернет линија	93.742	88.683
408	Наемнини	800.361	815.957

Расходите за наемнини вклучуваат расходи за изнајмување на канцелариска опрема (фотокопири и печатари), лизинг на возила како и изнајмување на интернет линија. Од прикажаните податоци во табеларниот преглед може да се заклучи дека во тие трошочни ставки за 2021 година нема значително отстапување во однос на остварувањата во претходната година.

#### 4.3.8 Други материјални расходи

Другите материјални расходи во Агенцијата за 2021 година беа како што следи:

		(во денари)	
		2021	2020
40902	Списанија и службена литература	72.536	67.816
40903	Издатоци за средства за хигиена	32.064	51.300
40904	Обезбедување на простор (имот)	27.984	30.528
40909	Други материјални расходи	120.800	127.820
40930	Расходи за регистрација на возила	4.815	4.225
40991	Услуги за патарини	46.080	39.930
409	Други материјални расходи	304.279	321.619

Во оваа категорија спаѓаат расходите за списанија и стручна литература, патарини, расходи за хигиена, обезбедување на простор и други материјални расходи (надоместок за размена на берзански податоци и благајна – материјални расходи). Од прикажаните податоци во табеларниот преглед може да се заклучи дека во горенаведените трошочни ставки за 2021 година нема значително отстапување во однос на остварувањата во претходната година.



#### 4.3.9 Провизија за платен промет

Врз основа на провизија за платен промет, расходите во Агенцијата за 2021 година беа како што следи:

		(во денари)	
		2021	2020
41000	Провизија за платен промет	36.894	40.953
41001	Провизија за купопродажба на девизи	11.916	14.368
41002	Провизија за платен промет (за орочениот депозит)	1.273	2.063
41003	Провизија за платен промет (за дебитна картичка)	5.632	3.458
41004	Провизија за платен промет	2.060	0
410	Провизија за платен промет	57.775	60.842

Во оваа категорија се вклучени расходите за платен промет за дневни налози за плаќање, провизија за купопродажба на девизи за плаќање во странство, провизија за платен промет за дебитна картичка која се користи за потребите на Агенцијата како и провизија за орочените депозити. Од податоците во табеларниот преглед, може да се заклучи дека во наведените ставки за 2021 година нема значителна промена на расходите во однос на реализираните во претходната година.

#### 4.3.10 Премии за осигурување

Врз основа на премии за осигурување, расходите во Агенцијата за 2021 година беа како што следи:

		(во денари)	
		2021	2020
41200	Осигурување на возила	6.477	5.989
41202	Премии за осигурување на лица (патничко осигурување)	0	2.930
41203	Осигурување на имот	25.422	28.529
41204	Осигурување од незгоди	73.160	0
412	Премии за осигурување	105.160	37.448

Во оваа категорија се вклучени расходите за осигурување на службените возила и осигурување на имот. Од прикажаните податоци во табеларниот преглед може да се заклучи дека во предметните трошочни ставки за 2021 година има зголемување во однос на нивните остварувања во претходната година поради ставката осигурување на вработените од незгоди.





#### 4.3.11 Дневници за службени патувања и патни трошоци

Врз основа на патни и дневни трошоци, расходите во Агенцијата во 2021 година беа како што следи:

		(во денари)	
		2021	2020
41300	Службен пат во странство – транспортни трошоци	0	34.844
41301	Службен пат во странство – дневници	0	123.353
41302	Службен пат во странство – сместување	0	0
41305	Сопствено возило за службени цели	1.137	3.663
41307	Службен пат во земјата – сместување	0	0
41308	Службен пат во земјата – патни трошоци	0	0
413	Дневници за службени патувања и патни трошоци	1.137	161.860

Расходите за службени патувања во земјата и странство опфаќаат трошоци за сместување, исхрана и за превоз. Пресметката и исплатата на тие трошоци беше реализирана според Уредбата за издатоците за службени патувања и селидби во странство што на органите на управата и управните организации им се признаваат во материјални трошоци („Службен весник на Република Македонија” бр.50/2000, 64/2001, 110/2008, 82/2010, 12/2012, 5/2013, 1/14 и 90/14), која почна да се применува од 01.01.2015 година. Во оваа категорија, исто така, се вклучени и исплатите за користење на сопствено возило за службени цели. Во ставките на оваа категорија евидентно е намалување во однос на остварувањата во претходната година кај расходите за Службен пат во странство поради КОВИД состојбата со што паралелно се откажаа сите патувања на вработените на обуки и семинари во земјата и во странство.

#### 4.3.12 Надоместоци за трошоци на работници и граѓани

Врз основа на надоместоци за трошоци на работници и граѓани, расходите во Агенцијата во 2021 година беа како што следи:

		(во денари)	
		2021	2020
41403	Лекарски преглед	74.400	0
414	Надоместоци за трошоци на работници и граѓани	74.400	0



Во оваа категорија евидентирани се расходи за систематски здравствен преглед на вработените на Агенцијата, бидејќи прописите во РМ условуваат лекарскиот преглед на вработените да се изврши на секои 18 месеци.

#### 4.3.13 Членарини

Врз основа на членарини, расходите во Агенцијата за 2021 година беа како што следи:

		(во денари)	
		2021	2020
41602	Членарини во меѓ.здруженија	339.570	339.625
41603	Членарини во нац.здруженија	98.026	95.456
416	Членарини	437.596	435.081

Во оваа категорија се содржани расходите за членарина на Агенцијата во ИОПС (Меѓународна организација за пензиски супервизори), како и расходите за членарина во ОРМ (Организација на работодавачи на Македонија), членство во ОЕЦД ИНФЕ, членство во ИСОС и членство во ЗВРМ.

#### 4.3.14 Интелектуални и други услуги

Врз основа на интелектуални и други услуги, расходите во Агенцијата за 2021 година беа како што следи:

		(во денари)		
		2021	2020	2019
41701	Надомест за надворешен член на Советот на експерти	677.402	665.382	678.120
41702	Други услуги-проценител, нотар	0	4.720	16.767
41706	Превод, лектор	96.707	96.869	163.450
41711	Надомест (закупнина)	213.126	255.296	237.923
41712	Надомест за вработени	1.806.550	791.704	1.137.792
41721	Ревизија	149.763	149.999	221.390
41723	Истражување на пазар	99.946	198.948	0
41730	Ревизија -ИСО	306.800	70.799	72.664
41731	Обуки за стручно усовршување	468.980	283.960	182.272
41732	Семинари и конференции	8.590	39.606	47.300
417	Интелектуални и други услуги	3.827.864	2.557.283	2.757.678

Во оваа категорија се евидентирани расходите поврзани со: надоместок за надворешните членови на Советот на експерти, надоместок за закупнина за стан за Претседателот на СФ, преводи (веб страна и превод на Извештајот за состојбите на КФПО), расходи за лекторирање, обуки за стручно усовршување, како и расходи за учество на семинари и конференции на вработените во Агенцијата. Во оваа категорија се евидентирани расходите за



услуги на ревизија на финансиски извештаи, ревизија за ИСО 9001, ревизија за заштита на лични податоци, како и трошоци за надомести за вработените на Агенцијата (регрес за годишен одмор, јубилејни награди, помош за вработени и надоместоци за комисији).

Од прикажаните податоци во табеларниот преглед може да се заклучи дека во вкупниот износ на горенаведените трошочни ставки за 2021 година има значително отстапување во однос на остварувањата во претходната година поради зголемениот број на вработени во Агенцијата.

#### 4.3.15 Останати други расходи

Останатите други расходи на Агенцијата за 2021 година беа како што следи:

		(во денари)	
		2021	2020
41801	Др.расходи – огласи	133.604	73.260
41812	Останати јавни давачки	14.983	6.213
418	Останати др.расходи	148.587	79.473

Во оваа категорија се евидентирани расходите за огласи за јавни набавки, објави во весници и барање мислења од Советот за јавни набавки како и останати јавни давачки кои се однесуваат на јавни/државни институции.

#### 4.3.16 Средства за градежни објекти

Врз основа на ангажирани средства за градежни објекти, расходите во Агенцијата за 2021 година беа како што следи:

		(во денари)	
		2021	2020
4406	Изградба, реконструк. и адаптација	1.062.850	0
4407	Програми, проекти и експертизи	18.290	18.290
440	Средства за градежни објекти	1.081.140	18.290

Во оваа категорија во 2021 година се евидентирани расходи за изготвување на премеар за деловниот објект на Агенцијата како и реновирање, реконструкција и адаптација на деловниот простор на Агенцијата.

#### 4.3.17 Средства за опрема

Врз основа на набавка на опрема, расходите во Агенцијата за 2021 година беа како што следи:

		(во денари)	
		2021	2020
44100	Средства за опрема	277.180	0
44103	Друга опрема	17.759	368.986
44107	Средства за компјутерска опрема	1.076.004	932.745
440	Средства за опрема	1.370.943	1.301.731

Во оваа категорија се евидентирани расходите за бела техника, набавка на компјутерска опрема и набавка за телефонска централа.

#### 4.3.18 Други капитални средства

Врз основа на други капитални средства, расходите во Агенцијата за 2021 година беа како што следи:

		(во денари)	
		2021	2020
4421	Набавка на софтвер, лиценци	7.039.549	5.230.817
442300	Канцелариски мебел	188.210	0
442	Други капитални средства	7.227.759	5.230.817

Под други капитални средства се подразбираат издатоците за набавка на софтвери, кои Агенцијата ги користи за извршување на своите надлежности. Набавките се реализирани согласно Законот за јавни набавки и тие се сметаат за инвестициски активности со оглед на подолгиот век на траење и големината на вредноста на средствата. Евидентирањето е во моментот на плаќање на обврската по претходно добиена фактура и испратница. Во оваа категорија се евидентираат расходите за нови софтверски лиценци и надградба на постојниот софтвер за членство (ИТ системот на Агенцијата) односно, адаптивното одржување за услуги на развој на нови компатибилни софтверски решенија како и расходи за антивирусна заштита и windows лиценци. Исто така, во 2021 година во оваа категорија се евидентираат расходите за набавка на канцелариски мебел за потребите на Агенцијата.

#### 4.3.19 Вкалкулирани плати

Врз основа на вкалкулирани плати, расходите во Агенцијата за 2021 година беа како што следи:

4.3.19 460 Вкалкулирани плати (а + б) 28.144.630 денари

4.3.19а. Основни плати

		(во денари)	
		2021	2020
46000	Основни плати – функционери	2.758.324	2.921.645
46001	Основни плати вработени	15.785.452	14.115.807
46007	Персонален данок	1.730.786	1.603.384
	Вкупно плати	20.274.562	18.640.836

#### 4.3.19б. Придонеси од плати

		(во денари)	
		2021	2020
46002	Придонес за ПИОМ	5.282.864	4.856.501
46003	Придонес за здравствено осигурување	2.108.764	1.938.648
46005	Придонес за дополнит. здравство	337.728	129.359
46004	Придонес за вработување	140.712	310.501
	Основни придонеси од плата	7.870.068	7.235.009

Платите и придонесите од плата на вработените и на именуваните лица се регулираат согласно важечките законски прописи и интерните акти на Агенцијата. Согласно законските измени и дополнувања на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија” број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012, 13/2013, 164/2013, 44/2014, 192/2015, 30/2016, 21/2018, 245/2018, Службен весник на Република Северна Македонија 180/2019 и 103/2021) со Агенцијата раководи Советот на експерти, кој е составен од Претседател на Советот на експерти, два внатрешни и два надворешни члена. Претседателот и внатрешните членови се редовно вработени во Агенцијата, така што вкупниот број на вработени во Агенцијата изнесува 31.

Според презентираниите податоци во табеларниот приказ, во наведените ставки за 2021 година се забележува отстапување во однос на претходната година, а се должи на зголемениот број на вработени во Агенцијата.

Согласно измените на Законот за персонален данок на доход и Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, платите за 2021 година се пресметани со примена на даночното ослободување од 8.438 денари, додека стапките за задолжителни придонеси и персонален данок на доход се:



данок на доход 10%, придонесот за пензиско инвалидско осигурување изнесуваше 18.8%, придонесот за здравствено осигурување 7,5%, за вработување 1,2% и дополнителниот придонес за професионално заболување 0,5%.

#### 4.3.20 Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот

Врз основа на даноци и придонеси кои не зависат од резултатот, расходите во Агенцијата за 2021 година беа како што следи:

		(во денари)	
		2021	2020
47002	Персонален данок – надоместоци	225.294	98.468
47003	Персонален данок – за надворешни членови на Советот на експерти	72.132	70.855
47004	Персонален данок – сопствено возило	126	407
	470 Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот	297.552	169.730

Во оваа категорија влегуваат исплатите за персонален данок врз основа на користење на приватно возило за службени цели, персонален данок на доход за надоместоците на надворешните членови на Советот на експерти и персонален данок на доход за надоместоци за вработени. Според презентираниите податоци во табеларниот приказ, во наведените ставки за 2021 година се забележува отстапување во однос на претходната година и тоа во ставката персонален данок за надоместоци.

#### 5. Проценување на позициите од билансот на состојба

Агенцијата треба благовремено и точно да ги евидентира сите сметководствени настани кои се однесуваат за календарската година, што подразбира дека и останатите сметководствени документи (фактури, испратници) кои се однесуваат за годината кога се известува, а се пристигнати во јануари следната година, треба да се евидентираат во тековната сметководствена евиденција.

Признавањето на приходите и расходите на непрофитните организации се спроведува според сметководствено начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции. Модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции значи приходите односно расходите да се признаат во пресметковниот период во кој што настанале, според критериумот на мерливост и расположливост.

## 5.1.0 Парични средства на сметка

Агенцијата ги применува сметководствените начела и принципи за сметководствената евиденција за да обезбеди усогласена состојба на парични средства искажани во Билансот на состојба со последните изводи од деловните банки. На 31.12.2021 година состојбата на сметката во банка е усогласена со состојбата на ставката парични средства.

Според последниот извод бр. 104 од 31.12.2021 година состојбата на крајно салдо на сметката на Агенцијата во Халкбанк е 40.203.210 денари, на сметката во Шпаркасе банка, според последниот извод бр.54 на 31.12.2021 година, состојбата на крајно салдо изнесува 8.398 денари, на сметката во Силк Роад банка, според последниот извод бр.3 на 31.10.2021 година, состојбата на крајно салдо изнесува 6.550 денари додека на сметката во НЛБ Тутунска банка, според последниот извод бр.65 на 30.12.2021 година, состојбата на крајно салдо изнесува 21.265.567 денари. На крајот на годината, вкупниот износ на ставката парични средства изнесува 63.483.725 денари.

Секојдневните активности на Агенцијата за кои се потребни готови парични средства се извршуваат преку благајна. На крајот на годината благајната се сведува на 0 денари, а вишокот се враќа на жиро сметката на Агенцијата.

Заради патувања на вработени во странство, Агенцијата има девизна благајна преку која се евидентираат исплатите на дадените девизни аванси, сметки, фактури и други документи во странска валута доставени од вработените по завршеното патување. Девизната благајна на крајот на годината се сведува на 0 денари, додека вишокот се враќа на жиро сметка на Агенцијата.

## 5.1.1 Постојани средства

Согласно сметководствените принципи и стандарди, во текот на 2021 година Агенцијата вршеше амортизација на секое средство кое има набавна вредност над 300 евра во денарска противвредност, додека средствата под 300 евра во денарска противвредност беа само евидентирани во спецификација како ситен инвентар на Агенцијата. Доколку некое средство има посебна важност за вршење на дејноста на Агенцијата, а неговата вредност е под 300 евра, тоа се евидентира како основно средство, а не како ситен инвентар.

Согласно Правилникот за сметководство за непрофитни субјекти, непрофитните организации вршат ревалоризација на долгорочните средства (материјални и нематеријални средства) при нивно повлекување од употреба и оттуѓување или повторно вреднување, со стапката на пораст на цените на производителите на индустриски производи објавена од Државниот завод за статистика. Според член 29 став 4 од Правилникот, ревалоризацијата на



долгорочните средства, се врши така што сите состојби на долгорочните средства од претходната година се множат со индексот на кумулативниот пораст на цените на производителите на индустриски производи за пресметковниот период.

#### 5.1.1-а Опрема

Вкупната состојба на опрема во 2021 година е следната:

		(во денари)	
		2021	2020
013	Опрема	119.430.679	108.140.130

На 31.12.2021 вкупните опрема изнесувале 119.430.679, со тоа што во 2021 година била набавена опрема во износ од 11.290.549 денари.

Во оваа категорија спаѓаат: набавката на нови софтверски лиценци и надградба на постојниот софтвер за членство (ИТ системот на Агенцијата), расходи за антивирусна заштита и виндоус лиценци, набавка на компјутерска опрема, набавка на телефонска централа, канцелариски мебел, бела техника како и расходи за изготвување на премер за деловен објект и расходи за реновирање, реконструкција и адаптација на деловниот објект на Агенцијата.

#### 5.1.1-б Превозни средства

Вкупната состојба на патнички возила во 2021 година е следната:

		(во денари)	
		2021	2020
01600	Патнички возила	1.783.228	2.956.920
016	Превозни средства	1.783.228	2.956.920

На 31.12.2021 вкупните вредноста на патничките возила во сопственост на Агенцијата изнесувале 1.783.228 денари. Вредноста во оваа категорија е намалена поради оттуѓување (продажба) на моторното возило Опел Астра во сопственост на Агенцијата.

#### 5.1.1-в Градежни објекти

Вредноста на градежните објекти во 2021 година е следната:

		(во денари)	
		2021	2020
01210	Административни згради	13.295.275	13.295.275
012	Градежни објекти	13.295.275	13.295.275

Во оваа категорија не се евидентирани расходи за градежни работи за деловниот објект на Агенцијата.





### 5.1.1-г Останати постојани средства

Во категоријата останати постојани средства, состојбата на крајот на 2021 година беше следна:

		(во денари)	
		2021	2020
01720	Книги во библиотека	104.027	104.027
01721	Уметнички слики	16.320	16.320
017	Останати постојани средства	120.347	120.347

Категоријата останати постојани средства се користи за евидентирање на уметнички слики и книги во библиотека. Во 2021 година оваа категорија останува непроменета поради тоа што не се набавени книги и уметнички слики.

### 5.1.2 Амортизација

Согласно Уредба за номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки, како и начинот на пресметување на амортизација, односно отписот на вредноста на материјалните и нематеријалните средства “ Службен весник на РСМ“ бр.277/19, при за пресметка на годишна амортизација на опремата и недвижностите, Агенцијата ги применува следните стапки:

Опрема	Годишна стапка на амортизација
Згради од бетон	2.5%
Патнички автомобил	25%
Опрема за разладување и греење	20%
Компјутерска опрема	25%
Канцелариски мебел	20%
Аудио, видео и ТВ опрема	20%
Канцелариска опрема	20%
Противпожарна опрема	20%
Канцелариска опрема со 16%	20%
Компјутерска опрема – хард дискови	25%
Компјутерски софтвер	25%
РАМ меморија	25%
Бела техника	20%



Согласно годишната амортизација која се прави на крајот од годината, направена е следната пресметка на годишната амортизација:

Евидентирана годишна пресметка за амортизација и ревалоризација за 2021

ОПИС	Вкупно набавна вредност	Амортизација за 2021	Акумулирана амортизација	Сегашна вредност
ВКУПНО СОСТОЈБА НА СРЕДСТВА ЗА 2021	134.629.530	9.572.142	104.976.478	29.653.052

Евидентирана годишна пресметка за амортизација и ревалоризација за 2020

ОПИС	Вкупно набавна вредност	Амортизација за 2020	Акумулирана амортизација	Сегашна вредност
ВКУПНО СОСТОЈБА НА СРЕДСТВА ЗА 2020	124.512.673	10.159.359	96.578.028	27.934.645

#### 5.1.3 - а Побарување од купувачи во земјата

Во категоријата Побарување од купувачи во земјата се евидентирани побарувањата кои што настанале во пресметковниот период, а кои не се платени 30 дена по истекот на пресметковниот период.

Така пресметани, Побарување од купувачи во земјата во Агенцијата за 2021 година беа како што следи:

	(во денари)
	2021
12004 Побарување за депозит	20.00.000
12005 Побарување за камата	335.790
Вкупно	20.335.790

Побарувањето за депозит и камата се однесува на депозитот кој што беше орочен во Еуро стандард банка АД Скопје. Кон Еуро стандард банка АД Скопје беше отворена стечајна постапка во месец август 2020 година и побарувањето на Агенцијата остана дел од стечајната маса за која што Агенцијата пријави побарување во стечајна постапка со допис бр.03-722/1 од 01.09.2020 година.

#### 5.1.3 - б Побарување од претплатени даноци

Во категоријата Побарување од претплатени даноци се евидентирани побарувањата кои што настанале во пресметковниот период, а кои не се платени 30 дена по истекот на пресметковниот период.

Така пресметани, Претплатени даноци во Агенцијата за 2021 година беа како што следи:



		(во денари)
1320	Побарување од претплатени даноци	2021 98.043
	Вкупно	98.043

Побарувања од претплатени даноци се однесува на пресметаниот данок на добивка на непризнаени расходи и не го надмина износот на платените аконтации за данокот на добивка. Поради тоа Агенцијата побарува 98.043 денари врз таа основа.

#### 5.1.4 Краткорочни депозити

По утврдување на големината на резервниот фонд за 2021 година, Агенцијата изврши истражување на банки кои нудат најповолни каматни стапки, заради орочување на средствата од резервниот фонд. По добиените понуди од одделни банки, беше одлучено износот од 70.000.000 денари да се орочат на 1 година во три банки и тоа со каматна стапка од 0.60% за 20.000.000 денари во Халкбанк, во Силк Роуд банка средствата се орочени со каматна стапка од 1.25% за 30.000.000 денари и во Шпаркасе банка средствата се орочени со каматна стапка од 0.65% за 20.000.000 денари. Приходите од каматата ќе се наплатат на крајот на периодот на орочување, односно во октомври 2022 година.

					(во денари)
Депозити	Период	Камата	Износ	Процент на вк. орочени средства	
Халкбанк АД Скопје	15.10.2021 14.10.2022	0.60%	20.000.000	29%	
Силк Роуд банка АД Скопје	15.10.2021 14.10.2022	1.25%	30.000.000	42%	
Шпаркасе банка АД Скопје	15.10.2021 14.10.2022	0.65%	20.000.000	29%	



### 5.1.5 Активни временски разграничувања

Во Активни временски разграничувања се евидентирани приходи кои што настанале во пресметковниот период, а кои се наплатени од двете пензиски друштва 30 дена по истекот на пресметковниот период и тоа како приход врз основа на надоместокот (0.8%) и од други надоместоци.

(во денари)	КБ Прво друштво	Сава пензиско друштво	Триглав пензиско друштво	Вкупно
Побарување врз основа на надоместок (0.8%)	4.597.820	4.164.301	471.720	9.233.841
Побарување врз основа на други надоместоци	99.751	101.751	106.951	308.453
Вкупно побарување на 31.12.2021 година	4.697.571	4.266.052	578.671	9.542.294

Сметководствената евиденција ги опфаќа сите сметководствени трансакции и документи кои се однесуваат на сите побарувања, односно ги вклучува и евидентира сите побарувања врз основа на извршени услуги во текот на фискалната година, независно дали документите се издадени по истекот на фискалната година.

### 5.1.7 Обврски кон добавувачи

Во категоријата обврски кон добавувачи се евидентирани расходите кои што настанале во пресметковниот период, а кои не се платени 30 дена по истекот на пресметковниот период.

Така пресметани, обврските кон добавувачи во Агенцијата за 2021 година беа како што следи:

	(во денари)
	2021
2200 Обврски кон добавувачи	596.950

Обврските кон добавувачи за 2021 година се однесуваат на расходи за реклама и пропаганда (маркетинг кампања).

### 5.1.8 Обврски кон државата

Во категоријата обврски кон државата се евидентирани расходите кои се однесуваат на данокот за непризнаени расходи (данок на добивка) кои за 2021 година изнесуваат 61.872 денари.

### 5.1.9 Пасивни временски разграничувања

Во пасивни временски разграничувања се содржани краткорочни обврски на Агенцијата кон добавувачи кои се трошок за 2021 година, а се платени до 30 јануари 2022 година и тоа:

	(во денари)
	2021
298 Пасивни временски разграничувања	583.740

Пасивни временски разграничувања за 2021 година воглавно се однесуваат на тековни расходи за декември и тоа за : лизинг на возила, мобилен телефон, закуп на опрема, гориво, услуги за пошта, такси услуги, услуги за секундарна локација, одржување софтвер, одржување на хигиена, одржување на објект, комунални услуги, расходи за топлинска енергија, електрична енергија, рекламен материјал, услуги за берзански информации како и расходи за услуги за фиксен телефон и интернет.

### 5.1.10 Добивка пред оданочување и данок

Согласно Законот за данокот на добивка (“Службен весник на РМ”, бр. 112/2014, 129/2015, 23/2016 и 190/2016, 248/18 и “Службен весник на РСМ” бр. 232/19, 275/19, 79/20 и 290/20), основа за пресметување на данокот за соодветниот даночен период претставува износот на непризнаените расходи и помалку искажаните приходи. Сметководствената бруто добивка се утврдува според прописите за сметководство и воспоставените деловни политики и практики.

Со измените и дополнувањата на Законот за данокот на добивка (275/19) се појаснуваат и се прецизираат одредби од Законот кои се однесуваат на даночно непризнаените расходи, правото на намалување на основата за оданочување (даночен кредит) за одредени претходни зголемувања на даночната основа, промена на режимот на оданочување на непрофитните организации, вклучувајќи и редуцирање на обврзниците за доставување на извештај за трансферни цени, како и други одредби со кои се подобрува текстот на Законот од аспект на неговата практична примена.

Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка (275/19) ги содржи следните нови решенија:

- се проширува опфатот на непрофитни организации, кои од 2019-та година, наместо обврзници на данокот на добивка, стануваат обврзници на данок на вкупен приход, за оној дел од остварениот приход од стопанска дејност кој е повисок од 1.000.000 денари на годишно ниво.

Од даночен аспект на работењето на непрофитните организации, важно е да се напомене измената за 2019 година, предвидена со членот 4-а од



Законот за данокот на добивка (објавена во “Службен весник на РМ”, бр. 248/18 а потоа надополнета со измената од “Службен весник на РСМ”, бр. 275/19), со која непрофитните организации во 2019-та година излегоа од опфатот на оданочување на добивката и преоѓаат во нов опфат на оданочување, односно со данок на вкупен приход. Оваа измена се однесува на сите непрофитни организации опфатени со Законот за сметководство на непрофитни организации кои остваруваат приходи од некоја дејност или од повремени профитен ангажман, доколку од таквите приходи се реализира износ поголем од 1.000.000 денари годишно.

Бидејќи Агенцијата е регулаторно тело и го води сметководството согласно Законот за непрофитни организации, а притоа не остварува приход од стопанска дејност заради тоа се исклучува од опфатот на данок на добивка за 2021 година.

(во денари)


	2021	2020
Добивка пред оданочување	28.417.243	32.492.670
Данок на добивка	0	0
Добивка по оданочување	28.417.243	32.492.670

#### 5.1.11 Добивка по оданочување

Во 2021 година Агенцијата оствари вишок на приходи над остварените расходи, кој во целост се распределува во резервен фонд. За 2021 година нето добивката изнесува 28.417.243 денари, а акумулираната нето добивка изнесува 162.814.240 денари.

Согласно член 56-а од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, доколку во текот на претходната деловна година Агенцијата оствари вишок приходи над остварените расходи, остварениот вишок на средства се распределува во резервен фонд на Агенцијата. Износот на акумулираната нето добивка во целост се пренесува во резервен фонд на трансакциска сметка на Агенцијата во деловна банка. Располагањето со средствата од резервниот фонд е утврдено согласно Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување.

Подготвил: Пранвера Сума  
Одобрил: Илир Адеми



Претседател на Советот на експерти  
Максуд Али

